

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2020 година,
со извештај на независниот ревизор

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2020 година,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3 - 4
БИЛАНС НА УСПЕХ	5
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	9
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	10 - 30
Додатоци	
Додаток 1 - Годишен извештај за работа	
Додаток 2 - Годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

**До Акционерите и Одборот на директори на
Рудници БАЊАНИ АД Скопје**

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Рудници БАЊАНИ АД Скопје што ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2020 година, билансот на успех, извештајот за сопствена добивка, извештајот за промени во капиталната, извештајот за парични текови за годината што заврши тогаш, прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Рудници БАЊАНИ АД Скопје е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија, објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година. Тие стандарди бараат да ги почитуваме стичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уперување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основа за мислење со резерва

Ревизијата утврди дека Друштвото има побарувања од купувачи во износ од 5.830 илјади денари за кои постојат индикатори за ненаплатливост, а за кои Друштвото нема направено исправка на вредност. Според наше мислење ова не е во согласност со Меѓународниот сметководствен стандард 39 - Финансиски инструменти: признавање и мерење, прифатен во Република Северна Македонија. Ревизијата изрази мислење со резерва за постоење на индикатори за ненаплатливост на побарувања од купувачи во износ од 5.830 илјади денари за финансиските извештаи на Друштвото за 2019 година.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за ефектите од прашањето опишано во Основа за мислење со резерва, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Рудници БАЊАНИ АД Скопје заклучно со 31 декември 2020 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2020 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Рудници БАЊАНИ АД Скопје за годината што заврши на 31 декември 2020 година.

Скопје, 16 март 2021 година

Овластен ревизор

Костадин Пецев

Костадин Пецев

Друштво за ревизија
ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА
ДООЕЛ Скопје

Управител

Љупчо Пецев

Љупчо Пецев



Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БИЛАНС НА УСПЕХ
за годината што заврши на 31 декември 2020 година

во илјади денари	Белешки	2020	2019
Приходи од продажба	6	75.679	78.114
Останати оперативни приходи	7	999	246
Вкупно оперативни приходи		76.678	78.360
Промена на вредноста на залихите на готовите производи и производството во тек	8	-8.510	-4.424
Потрошени материјали и ситен инвентар	9	-4.366	-5.311
Трошоци за вработените	10	-27.947	-29.572
Амортизација	14,15	-6.326	-5.300
Набавна вредност на продадени стоки		-876	-4.136
Останати оперативни расходи	11	-23.092	-25.660
Вкупно оперативни расходи		-62.607	-69.979
Добивка од оперативно работење		5.561	3.957
Финансиски приходи	12	729	438
Финансиски расходи	12	-27	-
Добивка пред оданочување		6.263	4.395
Данок на добивка	13	-640	-683
Добивка по оданочување		5.623	3.712
Основна заработувачка по акција во денари	14	93,31	61,55

Одборот на директори на Рудници БАЊАНИ АД Скопје ги усвои овие финансиски извештаи на 26 февруари 2021 година и ги предложи на Собранието на акционери за одобрување

Генерален директор



Белешките содржани од страна 10 до 30 се составен дел на овие финансиски извештаи

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2020 година

во илјади денари	Белешки	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Добивка по оданочување		5.623	3.712
Останата сеопфатна добивка			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања		-	-
расположливи за продажба		-	-
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		-	-
Вкупно останата сеопфатна добивка		-	-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА		5.623	3.712
ГОДИНАТА			

Белешките содржани од страна 10 до 30 се составен
дел на овие финансиски извештаи

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
на 31 декември 2020 година

во илјади денари	Белешки	2020	2019
СРЕДСТВА			
Нематеријални средства	15	-	-
Материјални средства	15	39.120	37.485
Аванси за материјални средства		634	-
Вложувања во недвижности	16	9.389	9.669
Вкупно долгорочни средства		49.143	47.154
Залихи	17	9.509	18.402
Побарувања од купувачи	18	25.536	20.916
Побарувања за аванси	19	2.712	2.712
Останати краткорочни побарувања	20	33	31
Краткорочни финансиски средства	21	40.000	40.000
Активни временски разграничувања		-	-
Парични средства	22	32.265	28.464
Вкупно тековни средства		110.055	110.525
ВКУПНО СРЕДСТВА		159.198	157.679
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал		101.528	101.528
Сопствени акции		-3.159	-3.159
Закопски и други резерви		30.046	30.046
Ревалоризациони резерви		1.640	1.640
Нераспределена добивка		22.622	20.012
Вкупно капитал и резерви		152.677	150.067
Долгорочни кредити		-	-
Обврски спрема добавувачи	23	2.185	3.689
Останати краткорочни обврски	24	1.460	1.646
Обврски за аванси и депозити	25	2.412	1.712
Краткорочни финансиски обврски		-	-
Пасивни временски разграничувања		464	565
Вкупно тековни обврски		6.521	7.612
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		159.198	157.679

Белешките содржани од страна 10 до 30 се составен
дел на овие финансиски извештаи

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината што заврши на 31 декември 2020 година

2020 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски и останати резерви	Ревалор. резерви	Нераспред. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2020	101.528	-3.159	30.046	1.640	20.012	150.067
Сеопфатна добивка						
Добивка од 2020 година	-	-	-	-	5.623	5.623
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-	5.623	5.623
Трансакции со сопствениците						
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	0
Распределено за дивиденда	-	-	-	-	-3.013	-3.013
Издвоено за законски резерви	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2020	101.528	-3.159	30.046	1.640	22.622	152.677

2019 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски и останати резерви	Ревалор. резерви	Нераспред. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2019	101.528	-2.938	30.046	1.640	19.317	149.593
Сеопфатна добивка						
Добивка од 2019 година	-	-	-	-	3.712	3.712
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-	3.712	3.712
Трансакции со сопствениците						
Откупени сопствени акции	-	-221	-	-	-	-221
Распределено за дивиденда	-	-	-	-	-3.017	-3.017
Издвоено за законски резерви	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2019	101.528	-3.159	30.046	1.640	20.012	150.067

Белешките содржани од страна 10 до 30 се составен
дел на овие финансиски извештаи

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината што заврши на 31 декември 2020 година

во илјади денари	2020	2019
А. Парични текови од деловни активности		
Нето добивка	5.623	3.712
Амортизација	6.326	5.300
Добивка од продажба / неотпишана вредност на продадени, расходувани или вред. усогл. основни средства	-	487
Залихи	8.893	7.854
Побарувања од купувачи	-4.620	-4.872
Останати краткорочни побарувања	19	2
Побарувања за аванси	-	-2.712
Активни временски разграничувања	-	-
Обврски спрема добавувачи	-1.504	2.738
Останати краткорочни обврски	-259	482
Обврски за аванси и депозити	700	1.712
Пасивни временски разграничувања	-101	78
Нето парични текови од деловни активности	15.077	14.781
Б. Парични текови од инвестициони активности		
Набавки на основни средства	-7.681	-13.372
Аванси за основни средства	-634	-
Набавки на нематеријални средства	-	-
Прилив од продадени материјални средства	-	-
Прилив од краткорочни финансиски вложувања	-	10.000
Нето парични текови од инвестициони активности	-8.315	-3.372
В. Парични текови од финансиски активности		
Прилив / одлив од кредити	-	-
Прилив од нова емисија на акции	-	-
Откупени сопствени акции	-	-221
Исплатена награда од добивката	-	-
Исплатена дивиденда на акционерите	-2.961	-2.960
Нето парични текови од финансиски активности	-2.961	-3.181
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	3.801	8.228
Парични средства на почетокот на годината	28.464	20.236
Парични средства на крајот на годината	32.265	28.464

Белешките содржани од страна 10 до 30 се составен
дел на овие финансиски извештаи

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

1.1. Рудници БАЊАНИ акционерско друштво с. Кучевиште Скопје основано е и работи во Република Северна Македонија.

Приоритена дејност што ја обавуваат Рудници БАЊАНИ АД Скопје е вадење на декоративен камен и камен за градежништвото, варовник, суров гипс, креда и шкрилци.

Друштвото е регистрирано и за вршење на надворешно-трговски промет.

1.2. Акционерската главнина на Рудници БАЊАНИ АД Скопје се состои од 65.502 обични акции со вкупна номинална вредност од 1.637.550 евра. Номиналната вредност на една акција изнесува 25 евра.

На 31.12.2020 година Рудници БАЊАНИ АД Скопје има откупено 5.239 сопствени акции што претставува 7,998% од основната главнина на Друштвото. На 31.12.2019 година Рудници БАЊАНИ АД Скопје имаше откупено 5.239 сопствени акции што претставува 7,998% од основната главнина на Друштвото.

Во рамките на акционерската главнина на Рудници БАЊАНИ АД Скопје нема приоритетни акции.

Акционери со учество поголемо од 5% во издадените акции на Рудници БАЊАНИ АД Скопје на 31.12.2020 година и на 31.12.2019 година се: Божо Рајчиќ 25,01%, Аница Пецевска-Рајчиќ 25,00% и Миле Стефанов 7,02%.

1.3. На ден 31.12.2020 година бројот на вработените во Рудници БАЊАНИ АД Скопје изнесуваше 47 лица, а на 31.12.2019 година во Рудници БАЊАНИ АД Скопје беа вработени 48 лица.

1.4 Седиштето на Друштвото е во с. Кучевиште, Скопје.

2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиските извештаи на Рудници БАЊАНИ АД Скопје се изготвени во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија се Меѓународните стандарди за финансиско известување што се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Македонија број 159 од 29 декември 2009 година, а применливи се од 01 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото примснува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Приходите од продажба на производи, стоки и услуги се мерат според објективната вредност на надоместокот кој е примен или се побарува. Приходите од продажба на производи и трговски стоки се признаваат во моментот на нивната испорака и прифаќање од страна на купувачите. Приходите од продажба на услуги се признаваат во моментот на извршување на услугите имајќи го во предвид степенот на завршеност на услугата.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловни односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати во рамките на финансиските приходи. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Расходи за камати

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловни односи се искажуваат како расходи од камати во рамките на финансиските расходи. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.4. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се свидентираат на товар на расходите во периодот на нивното настанување.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

3.5. Основни средства

Набавките на основните средства во текот на годината се свидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на основните средства се состои од фактурната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано била во примена, основните средства се ревалоризираа на крајот на годината. Ревалоризација се вршеше на набавната или претходно ревалоризираната вредност на средствата и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација. Нето ефектот од ревалоризацијата е свидентираан како ревалоризациона резерва. Последна ревалоризација Друштвото изврши во 2000 година.

Основните средства се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот потполн отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на основни средства се книжи во корист на добивка од продажба, а негативната разлика се книжи на товар на загуба од продажба. Неотпишаната вредност на оттуѓените и расходувани основни средства се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.6. Амортизација

Набавната вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства.

Стапките што се применуваат за амортизација на основните средства што ги поседува Рудници БАЊАНИ АД Скопје се како што следи:

Градежни објекти	2,5-10%
Производна опрема	10-15%
Патнички моторни возила, возила на моторен погон и приклучни уреди	25%
Компјутерска опрема со софтвер, телекомуникациска опрема	25%
Мебел, деловен инвентар, опрема за затоплување, вентилација и за одржување на канцелариски и други простории, канцелариски и друг мебел, како и друга опрема за вршење на канцелариски работи	20%
Останата неспомнатa опрема	10-15%
Долгорочни нематеријални средства	20%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

3.7. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното оттуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поединечните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.8. Залихи

Залихите на материјали и трговски стоки се искажуваат по набавна вредност, засенко со трошоците за нивна набавка. Залихите на готови производи и производството во тек се водат по цена на чинење, која ги опфаќа директните материјални трошоци и производната режија.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.9. Побарувања по основ на продажба

Побарувањата по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните производи, стоки и услуги, намалени за исправка на вредноста за ненаплатливите побарувања. Исправката на вредноста на сите побарувања кои се сметаат за ненаплативи се врши врз основа на проценка на крајот од годината. Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.10. Парични средства

Паричните средства се состојат од парични средства на жиро сметки во банките, девизни сметки во банките, денарска и девизна благајна и други парични средства.

3.11. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Северна Македонија на денот на извештајот на финансиската состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успех како дел од финансиските приходи и финансиските расходи.

3.12. Капитал, сопствени акции, резерви и акумулирана добивка

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на смитираните акции.

Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои се купени од истото се евидентираат како сопствени (резервски) акции. Тие се признаваат по нивната набавна вредност во која се вклучени и трансакционите трошоци, а се прикажуваат како намалување на капиталот на Друштвото.

Законски резерви

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од исто добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба од работењето на Друштвото.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Акумулирања добивка

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

3.13. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.14. Данок на добивка

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2014 година е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишани даночни ослободувања. Доколку пресметаниот данок од добивка е поголем од износот на пресметаната добивка пред оданочување, за разликата се искажува загуба.

Во периодот 2009 - 2013 година основа за пресметка на данокот на добивка беа повеќе видови расходи кои не се признаваа за целите на оданочувањето, тн. даночно непризнаени расходи. Данок на добивка се плаќаше и се плаќа и при исплатата на дивиденди од добивките остварени во финансиските извештаи за 2009 - 2013 година.

Стапката на данокот на добивка во Република Северна Македонија изнесува 10% (10% и во 2019 година).

3.15. Користи за вработените

Придонеси за вработените

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при престанок на работниот однос

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат или им престанува работниот однос поради технолошки, организациони или економски причини им исплаќа соодветен надомест. Друштвото нема направено резервирање за овие права на вработените затоа што се смета дека износот е нематеријален за финансиските извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.16. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.17. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесни обврски се можни обврски што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промена на девизниот курс

Рудници БАЊАНИ АД Скопје во своето работење стапува во меѓународни трансакции заради продажби и набавки на производи, стоки и услуги во мал обем. Овие трансакции се искажани во странски валути.

Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Северна Македонија. Поради тоа, Друштвото е изложено на минимален ризик поврзан со можните флуктуации на курсевите на странските валути.

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Ризик од промени на цените

Рудници БАЊАНИ АД Скопје не е изложено на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што не поседува вложувања расположливи за продажба.

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги платат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува сироведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото не е изложено на ризик од промени на каматните стапки бидејќи во своето работење не користи кредити од банките.

4.4. Ризик од ликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5. Ризик од финансирање

Друштвото го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

Одборот на директори на Рудници БАЊАНИ АД Скопје е надлежен за следење на кредитната задолженост.

4.6. Даночен ризик

Македонската даночна регулатива е подложна на чести промени и различни толкувања. Даночните власти во Република Северна Македонија можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Раководството на Друштвото нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

5. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

5.1. Ризик од финансирање

Ризикот од финансирање прикажан преку показателот на кредитната задолженост е како што следи:

во илјади денари	2020	2019
Обврски по кредити	-	-
Парични средства	-32.265	-28.464
Нето обврски по кредити	-32.265	-28.464
Капитал и резерви	152.677	150.067
% на кредитна задолженост	0,00%	0,00%

Поради тоа што Рудници БАЊАНИ АД Скопје не користи кредити од банките за финансирање на своето работење, Друштвото не е кредитно задолжено и не е изложено на ризик од финансирање.

5.2. Ризик од девизни курсеви

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, во мал обем и поради тоа истото е изложено на минимален ризик од промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во денари на 31 декември 2020 и 2019 година по валути е следната.

во илјади денари	Средства		Обврски	
	2020	2019	2020	2019
ЕУР	- 394	792	-	-
УСД	-	-	-	-
	394	792	0	0

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Сензитивна анализа

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на македонскиот денар за 10% во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	Зголемување 10%		Намалување 10%	
	2020	2019	2020	2019
ЕУР	39	79	-39	-79
УСД	-	-	-	-
	<u>39</u>	<u>79</u>	<u>-39</u>	<u>-79</u>

5.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годината е како што следи:

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	2020	2019
Финансиски средства		
Некаматносни		
Парични средства	32.265	28.464
Побарувања од купувачи	25.536	20.916
Останати побарувања	33	31
Вложувања расположливи за продажба	-	-
	<u>57.834</u>	<u>49.411</u>
Каматносни со променлива камата		
Дадени заеми	-	-
Депозити во банки	-	15.000
	<u>-</u>	<u>15.000</u>
Каматносни со фиксна камата		
Дадени заеми	-	-
Депозити во банки	40.000	25.000
	<u>40.000</u>	<u>25.000</u>
	<u>97.834</u>	<u>89.411</u>
Финансиски обврски		
Некаматносни		
Обврски спрема добавувачи	2.185	3.689
Останати тековни обврски	1.460	1.646
	<u>3.645</u>	<u>5.335</u>
Каматносни со променлива камата		
Обврски по кредити	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>3.645</u>	<u>5.335</u>

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за еден процентен поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	зголемување		намалување	
	2020	2019	2020	2019
Дадени депозити	0	150	0	-150
Земени кредити	-	-	-	-
	<u>0</u>	<u>150</u>	<u>0</u>	<u>-150</u>

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

5.4. Ризик од ликвидност

Следната табела дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година:

31.12.2020 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Обврски за кредити	-	-	-	-	0
Обврски спрема добавувачи	2.185	-	-	-	2.185
Останати обврски	1.460	-	-	-	1.460
	<u>3.645</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.645</u>

31.12.2019 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Обврски за кредити	-	-	-	-	0
Обврски спрема добавувачи	3.689	-	-	-	3.689
Останати обврски	1.646	-	-	-	1.646
	<u>5.335</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.335</u>

Следната табела дава приказ на старосната структура на финансиските средства на Друштвото со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година:

31.12.2020 година

во илјади денари	недоспеани и досп. до 3 м.	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Нарични средства	32.265	-	-	-	32.265
Побарувања од купувачи	10.622	7.676	1.408	5.830	25.536
Останати побарувања и позајмици	33	-	-	-	33
Вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-
	<u>42.920</u>	<u>7.676</u>	<u>1.408</u>	<u>5.830</u>	<u>57.834</u>

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31.12.2019 година

во илјади денари	недоспеани и досп. до 3 м.	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	28.464	-	-	-	28.464
Побарувања од купувачи	11.309	3.527	472	5.608	20.916
Останати побарувања и позајмици	31	-	-	-	31
Вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-
	<u>39.804</u>	<u>3.527</u>	<u>472</u>	<u>5.608</u>	<u>49.411</u>

6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2020	2019
Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар	73.778	76.322
Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар	368	681
Приходи од наемнина	1.533	1.111
Останати приходи од продажба	-	-
Вкупно	<u>75.679</u>	<u>78.114</u>

7. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

во илјади денари	2020	2019
Приходи од наплатени отпишани побарувања	816	137
Приходи од отпис на обврски	-	-
Останато	183	109
Вкупно	<u>999</u>	<u>246</u>

Рудници БАЉАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

8. ПРОМЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИТЕ НА ГОТОВИТЕ ПРОИЗВОДИ И ПРОИЗВОДСТВОТО ВО ТЕК

во илјади денари	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Состојба на почетокот на годината	16.311	20.818
Состојба на крајот на годината (без кусоци, вишоци, кало, растур)	<u>7.801</u>	<u>16.394</u>
Вкупно	<u>-8.510</u>	<u>-4.424</u>

9. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Потрошени сировини и материјали	2.906	3.341
Потрошени резервни делови	1.023	816
Отпис на ситен инвентар	<u>437</u>	<u>1.154</u>
Вкупно	<u>4.366</u>	<u>5.311</u>

10. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Бруто плати	26.935	28.382
Други надоместоци за вработените	<u>1.012</u>	<u>1.190</u>
Вкупно	<u>27.947</u>	<u>29.572</u>

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

11. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

во илјади денари	2020	2019
Енергија	7.830	7.547
Транспортни услуги	3.491	5.393
Услуги за одржување и заштита	2.931	2.852
Други производни услуги	5.595	4.105
Репрезентација, спонзорства, донации	124	84
Вредносно усогласување и отпис на побарувања од купувачи	6	2.308
Вредносно усогласување, кало и растур на залихи	16	84
Надоместоци за Одборот на директори	528	551
Останато	2.571	2.736
Вкупно	23.092	25.660

12. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ / РАСХОДИ

во илјади денари	2020	2019
Приходи од камати	725	438
Позитивни курсни разлики	4	-
Вкупно финансиски приходи	729	438
Расходи за камати	-2	-
Негативни курсни разлики	-25	-
Вкупно финансиски расходи	-27	-
Нето финансиски приходи / расходи	702	438

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

13. ДАНОК НА ДОБИВКА

во илјади денари	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Добивка пред оданочување	6.263	4.395
Даночно непризнаени расходи	135	2.435
Даночна основа	<u>6.398</u>	<u>6.830</u>
Намалување на даночната основа	-	-
Даночна основа по намалување	<u>6.398</u>	<u>6.830</u>
Данок на добивка по стапка од 10%	640	683
Намалување на пресметаниот данок	-	-
Данок на добивка по намалување	<u>640</u>	<u>683</u>
Ефективна даночна стапка	<u>10,22%</u>	<u>15,54%</u>

14. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Заработувачка која им припаѓа на имателите на обични акции	5.623	3.712
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	<u>60.263</u>	<u>60.309</u>
Основна заработувачка по акција во денари	<u>93,31</u>	<u>61,55</u>

Основната заработувачка по акција се пресметува со делсње на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

Поради тоа што Рудници БАЊАНИ АД Скопје нема издадено приоритетни акции целата добивка по оданочување припаѓа на имателите на обични акции.

Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што Рудници БАЊАНИ АД Скопје нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

15. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста е како што следи:

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2020 година

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вред.						
Состојба 01.01.2020	-	153,345	229,477	-	382,822	266
Нови набавки	-	-	7,681	-	7,681	-
Пренос од инвестиции во тек	-	-	-	-	0	-
Расходување, продажба, раскиж.	-	-1,506	-5,010	-	-6,516	-
Состојба 31.12.2020	-	151,839	232,148	-	383,987	266
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2020	-	131,202	214,135	-	345,337	266
Амортизација	-	1,136	4,909	-	6,045	-
Заокружување	-	1	-	-	1	-
Расходување, продажба, раскиж.	-	-1,506	-5,010	-	-6,516	-
Состојба 31.12.2020	-	130,833	214,034	-	344,867	266
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2020	-	21,006	18,114	-	39,120	-

2019 година

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вред.						
Состојба 01.01.2019	-	156,608	224,609	-	381,217	266
Нови набавки	-	-	13,372	-	13,372	-
Пренос од инвестиции во тек	-	-	-	-	0	-
Расходување, продажба, раскиж.	-	-3,263	-8,504	-	-11,767	-
Состојба 31.12.2019	-	153,345	229,477	-	382,822	266
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2019	-	132,543	219,041	-	351,584	266
Амортизација	-	1,208	3,823	-	5,033	-
Расходување, продажба, раскиж.	-	-2,549	-8,731	-	-11,280	-
Состојба 31.12.2019	-	131,202	214,135	-	345,337	266
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2019	-	22,143	15,342	-	37,485	-

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

16. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ

во илјади денари	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Набавна вредност		
Состојба на 1 јануари	13.721	13.721
Набавки	-	-
Пренос од основни средства	-	-
Состојба на 31 декември	<u>13.721</u>	<u>13.721</u>
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 јануари	4.052	3.785
Пренос од основни средства	-	-
Амортизација за тековната година	280	267
Состојба на 31 декември	<u>4.332</u>	<u>4.052</u>
Сегашна вредност на 31 декември	<u>9.389</u>	<u>9.669</u>

17. ЗАЛИХИ

во илјади денари	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Сировини и материјали	1.218	1.170
Резервни делови	506	894
Ситен инвентар, амбалажа и авто гуми	-	27
Недовршено производство	-	-
Готови производи	7.785	16.311
Трговски стоки	-	-
Вкупно	<u>9.509</u>	<u>18.402</u>

18. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Побарувања од купувачи во земјата	50.224	45.604
Побарувања од купувачи во странство	-	-
Вкупно побарувања од купувачи - бруто	<u>50.224</u>	<u>45.604</u>
Исправка на вредност	-24.688	-24.688
Вкупно побарувања од купувачи - нето	<u>25.536</u>	<u>20.916</u>

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

19. ПОБАРУВАЊА ЗА АВАНСИ

во илјади денари	2020	2019
Побарувања за аванси дадени во земјата	2.712	2.712
Побарувања за аванси дадени во странство	-	-
Вкупно	2.712	2.712

20. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	2020	2019
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	21	-
Побарувања за данок на додадена вредност	-	-
Побарувања од вработените	-	-
Побарувања за камата	12	31
Останато	-	-
Вкупно	33	31

21. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2020	2019
Депозити во банки	40.000	40.000
Краткорочни позајмици	-	-
Вкупно	40.000	40.000

Депозитите во банки на 31.12.2020 година се со период на орочување од шест месеци до една година и каматна стапка од 0,2% до 0,5% на годишно ниво. Депозитите во банки на 31.12.2019 година беа со период на орочување од шест месеци до една година и каматна стапка од 0,7% до 1% на годишно ниво.

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

22. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2020	2019
Жиро сметка	31.858	27.651
Денарска благајна	13	21
Девизна сметка	394	792
Девизна благајна	-	-
Вкупно	32.265	28.464

23. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	2020	2019
Обврски спрема добавувачи во земјата	2.185	3.689
Обврски спрема добавувачи во странство	-	-
Обврски за нефактурирани стоки, материјали и услуги	-	-
Вкупно	2.185	3.689

24. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2020	2019
Обврски за данок на додадена вредност	870	840
Обврски за данок на добивка	57	309
Обврски за бруто плати	-	-
Обврски за неисплатена дивиденда на акционери	488	441
Обврски спрема вработените	2	18
Останато	43	38
Вкупно	1.460	1.646

Рудници БАЊАНИ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

25. ОБВРСКИ ЗА АВАНСИ И ДЕПОЗИТИ

во илјади денари	2020	2019
Обврски за примени аванси од земјата	2.412	1.712
Обврски за примени аванси од странство	-	-
Обврски за примени депозити	-	-
Вкупно	2.412	1.712

26. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

во денари	2020	2019
EUR	61,6940	61,4856
USD	50,2353	54,9518

27. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31 декември 2020 година спрема Рудници БАЊАНИ АД Скопје не се покренати судски постапки од кои може да произлезат материјално значајни обврски.

Рудници БАЊАНИ АД Скопје на 31.12.2020 година има обврска по основ на издадени гаранции од банки кон доверители во износ од 578 илјади денари (728 илјади денари на 31.12.2019 година).

28. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЧКИОТ ПЕРИОД

По датумот на известувачкиот период не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.